

Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова – претседател, Сузана Раваноска – член и Томо Томовски – член, врз основа на член 200 од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот – „ЕРКА БМЦ 2007“ ДОО Охрид, наш број 09-338/1 од 18.05.2018 година, изјавена против Одлуката за поништување на постапката бр.09-7001/1 од 14.05.2018 година и дејствијата за објавување на негативна референца, донесена по Оглас за барање за прибирање на понуди бр.11/2018 за набавка на услуги – миење на возила од возниот парк на општина Охрид на договорниот орган Општина Охрид, врз основа на член 220 став 1 алинеја 2, а во врска со член 212 став 2 и член 220 став 3 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, бр.78/2015, бр.192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016, бр.165/2017 и бр.83/2018), на 25<sup>-та</sup> Седница одржана на ден 30.05.2018 година го донесе следното

## **РЕШЕНИЕ**

**1. Жалбата** на жалителот – „ЕРКА БМЦ 2007“ ДОО Охрид изјавена против Одлуката за поништување на постапката бр.09-7001/1 од 14.05.2018 година и дејствијата за објавување на негативна референца, донесена по Оглас за барање за прибирање на понуди бр.11/2018 за набавка на услуги – миење на возила од возниот парк на општина Охрид на договорниот орган Општина Охрид, **СЕ ОТФРЛА КАКО НЕПЛАТЕНА.**

**2. Решението** на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечно.**

## ***Образложение***

Договорниот орган, Општина Охрид, спровел постапка за јавна набавка со Оглас за барање за прибирање на понуди бр.11/2018 за набавка на услуги за миење на возила од возниот парк на општина Охрид и донел Одлука за поништување на постапката бр.09-7001/1 од 14.05.2018 година, со која се поништува постапката за јавна набавка и се издава негативна референца на економскиот оператор „ЕРКА БМЦ 2007“ ДОО Охрид.

Незадоволен од донесената Одлука за поништување на постапката бр.09-7001/1 од 14.05.2018 година и дејствијата за објавување на негативна референца, жалба до Државната комисија изјави економскиот оператор „ЕРКА БМЦ 2007“ ДОО Охрид.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата, утврди дека жалителот не постапил согласно со член 212 став 2 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, бр.78/2015, бр.192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016, бр.165/2017 и бр.83/2018), односно не доставил доказ за уплата на надомест за водење на постапката, и поради тоа не постапуваше по истата.

Имено, економскиот оператор не постапил согласно член 229 став 1 од Законот за јавните набавки кој утврдува дека: „Во постапката пред Државната комисија, подносителот на жалбата, покрај административната такса, плаќа и надомест за водење на постапката во зависност од висината на понудата, и тоа: - до 20.000 евра во денарска против вредност, надомест од 100 евра во денарска противвредност; - од 20.000 до 100.000 евра во денарска противвредност, надомест од 200 евра во денарска противвредност; - од 100.000 до 200.000 евра во денарска противвредност, надомест од 300 евра во денарска противвредност, или – над 200.000 евра во денарска противвредност, надомест од 400 евра во денарска противвредност.”

Понатаму, согласно член 220 став 1 алинеја 3 од Законот за јавните набавки: „Во постапката за правна заштита, Државната комисија може: да ја отфрли жалбата заради ненадлежност, недозволеност, неуреденост, ненавременост, поради тоа што е изјавена од неовластени лица и во случај на неисполнување на обврската од членот 212 став 2 на овој закон”.

Член 212 став 2 од Законот за јавните набавки пак утврдува: „Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за уплата на надомест за водење на постапката”.

Од причини што подносителот на жалбата не постапил според погоре наведените одредби од Законот за јавните набавки, односно не извршил навремено уплата на надоместок за водење на постапката и не доставил доказ за извршената уплата, Државната комисија донесе Решение како во диспозитивот.

**Упатство за правно средство:** Согласно член 230 од Законот за јавните набавки и член 20 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 од денот на приемот на решението.

Бр.09-338/5  
30.05.2018 год.  
С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Маја Малахова**

Доставено до:

- Архива,
- „ЕРКА БМЦ 2007“ ДОО Охрид, ул. Железничка бр.16 комплекс Гица Охрид
- Општина Охрид, ул. Димитар Влахов бр.57, Охрид